

Прилог-1

Буџетска сметка 160026150660319

согласно последниот извод бр.81 од 30.12.2020

Ставка	Реализација	Ребаланс на Буџет за 2020 година
Вкупно за плати и придонеси	16,625,064.00	17,000,000.00
<i>401-основни нето плати</i>	<i>11,977,842.00</i>	
<i>402-придонеси од плати за вработени</i>	<i>4,647,222.00</i>	

420- Патни и дневни расходи	59,016.00	220,000.00
<i>420120-патување во земјата - патни расходи</i>	<i>9,765.00</i>	
<i>420220-патување во странство (патни</i>	<i>49,251.00</i>	

421- Комунални услуги, греење, комуникација и	1,053,820.00	1,950,000.00
<i>421120-водовод и канализација</i>	<i>193,661.00</i>	
<i>421210-централно греење (парно)</i>	<i>233,807.00</i>	
<i>421310-пошта</i>	<i>155,967.00</i>	
<i>421320-телефон и телефакс</i>	<i>166,515.00</i>	
<i>421390-други трошоци за комуникација (интернет)</i>	<i>21,162.00</i>	
<i>421410-гориво и масла</i>	<i>23,356.00</i>	
<i>421420-регистрација на моторни возила</i>	<i>4,961.00</i>	
<i>421130-транспорт на стоки</i>	<i>254,391.00</i>	

423 - Материјали и ситен инвентар	1,764,575.00	1,850,000.00
<i>423110 - канцелариски материјали</i>	<i>1,355,558.00</i>	
<i>423410 - прехранбени продукти и пијалоци</i>	<i>4,400.00</i>	
<i>423710 - средства за одржување на хигиена</i>	<i>379,000.00</i>	
<i>423990 - други материјали</i>	<i>25,617.00</i>	

424 - Поправки и тековно одржување	783,766.00	800,000.00
<i>424110 - поправки и сервисирање на лесни</i>	<i>8,907.00</i>	
<i>424210 - одржување на згради</i>	<i>382,003.00</i>	
<i>424420 - поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема</i>	<i>44,053.00</i>	
<i>424430 - поправка и одржување на машини</i>	<i>262,780.00</i>	
<i>424440 - поправка и одржување на друга опрема</i>	<i>86,023.00</i>	

425 - Договорни услуги	4,015,242.00	5,000,000.00
425130 - изнајмување на друг тип на простор	206,817.00	
425260 - осигурување на моторни возила	42,517.00	
425310 - правни услуги	72,000.00	
425790 - други образовни услуги	2,075,965.00	
425970 - консултантски услуги	17,850.00	
425990 - други договорни услуги	1,600,093.00	

426 - Други тековни расходи	1,987,049.00	2,000,000.00
426110 - чланарина во меѓународни	1,488,084.00	
426310 - семинари и конференции	37,530.00	
426410 - објавување на огласи (конкурс)	118,941.00	
426990 - други оперативни расходи	342,494.00	

480 - Купување информатичка и видео опрема	0.00	1,000,000.00
---	-------------	---------------------

482 - Други градежни објекти	198,594.00	200,000.00
482930 - реконструкција на други објекти	198,594.00	

485 - Вложувања и нефинансиски средства	10,620.00	1,600,000.00
485230 - компјутерски софтвер	10,620.00	

Вкупно за плати и материјални трошоци	26,497,746.00	31,620,000.00
--	----------------------	----------------------

В.Д Директор
м-р Елизабета Наумовска

Изготвил - Иван Петрушевски
Контролирал - Илир Синани

